

РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Осигурително брокерско друштво
РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД
Бр. 03-102/1
19.06.24 год.
СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

НА

Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2023 година
Извештај за сеопфатна добивка	2023 година
Извештај за паричните текови за	2023 година
Извештај за промените на главнината за	2023 година
Белешки кон финансиските извештаи	
Годишна сметка за	2023 година
Годишен извештај за работењето за	2023 година

Јуни 2024 година

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје - продолжение**

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешка 19 од финансиските извештаи друштвото има признаено останати побарувања во износ од 9,821 илјади денари. Од овие побарувања за износ од 858 илјади денари постојат индикации за проблеми со наплативост. Бидејќи менаџментот не направил проценка на наплативоста, ниту пак е признаено резервирање поради оштетување, а расположливите податоци не ни овозможува да направиме таква сопствена проценка, ние не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции би биле неопходни на износот на побарувањата по овој основ, како и на елементите кои се составен дел на финансиските извештаи за годината што заврши на 31,12,2023.

Како што е наведено во белешка 17 од финансиските извештаи друштвото има признаено побарувања од купувачи во земјата во износ од 4,316 илјади денари. Заради разлика во добиена конфирмација, за која не е извршено усогласување, ние не можеме да го потврдиме износот на побарувања од 1,235 илјади денари, и можните ефекти врз останатите елементи на финансиските извештаи за годината што заврши на 31,12,2023.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.



ул. Јане Сандански бр. 63/2 Тетово

тел. 044 330 800

www.bend.com.mk

revizija@bend.com.mk

БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЈТИНГ ДОО - ТЕТОВО

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје - продолжение**

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Тетово 07,06,2024

Овластен ревизор

Добрила Апостолова



БЕНД Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово

Управител Наташа Трифуноска

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

НА

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

СОДРЖИНА:		Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		
Извештај за сеопфатна добивка за	2023 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2023 година	3
Извештај за паричните текови за	2023 година	4
Извештај за промените на главнината за	2023 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-28

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31 Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4	15,892	18,115
Останати оперативни приходи (добивка)	5	23	119
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(372)	(405)
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	(1,057)	(1,083)
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	(219)	(210)
Нематеријални трошоци од работењето	11	(9,504)	(12,266)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	12	(43)	(18)
Плати и надомести	9	(3,731)	(3,327)
Добивка/загуба од оперативно работење		987	926
Финансиски приходи	6	75	183
Финансиски расходи	13	(62)	(62)
Добивка/загуба пред оданочување		1,000	1,047
Данок од добивка		(114)	(130)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		887	916
Број на акции:		2,000	2,000
Заработка по акција (во парични единици)			
Основна и разводнета	14	443.33	458.22

Овие финансиски извештаи се одобрени од одборот на директори на ден 14.03.2024 и потпишани во негово име од

Извршен член на одбор на директори

Борис Спасовски




Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		3,920	4,056
Нематеријални средства	15,1	5	5
Материјални средства	15,2	3,915	4,051
Тековни средства		15,677	17,723
Парични средства и еквиваленти на парични средства	16	1,505	2,668
Побарувања од купувачи	17	4,316	5,464
Побарувања од државата и други институции	18	35	-
Останати побарувања	19	9,821	9,591
ВКУПНА АКТИВА		19,596	21,779
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		5,443	4,556
Запишан основен капитал	пг	3,085	3,085
Резерви	пг	165	28
Акумулирана добивка/загуба	пг	1,306	527
Добивка за финансиската година	бу	887	916
Долгорочни обврски	21	867	1,397
Тековни обврски		13,287	15,256
Обврски спрема добавувачи	22	186	676
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	23	206	682
Обврски према вработените	24	225	197
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	25	12,140	13,193
Краткорочни финансиски обврски	26	530	508
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	27	-	570
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		19,596	21,779

Извршен член на одбор на директори

Борис Сидесовски




Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2023 и 31,12,2022 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(573)	1,089
Нето добивка/загуба после оданочување	887	916
Амортизација	219	210
Промени - Зголемување/намалување на :		
Побарувања од купувачи	1,148	(3,870)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(35)	-
Останати краткорочни побарувања	(231)	81
Обврски спрема добавувачи	(491)	606
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	9	16
Обврски кон вработените	29	33
Тековни даночни обврски	(485)	307
Останати краткорочни обврски	(1,053)	2,772
ПВР	(570)	17
Готовински текови од инвестициони активности	(83)	(86)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(83)	(86)
Готовински текови од финансиски активности	(508)	(507)
Обврски по заеми и кредити	22	21
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(530)	(528)
Зголемување/намалување на паричните средства	(1,164)	496
Парични средства на почеток на годината	2,668	2,172
Парични средства на крајот на годината	1,505	2,668

Извршен член на одбор на директори

Борис Спасовски



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промена на главнината на 31 декември 2023 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	3,085	527	916	28	4,556
Промена на сметководствени политики					
Повторно утврдено салдо	3,085	527	916	28	4,556
Промени на капиталот за 2023					
Издавање /објавување на акционерски капитал					
Дивиденди					-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			887	137	1,024
Трансфер/пренос на задржана добивка		779	(916)		(916)
Состојба на 31 декември 2023	3,085	1,306	887	165	5,443
Состојба на 1 јануари 2022	3,085	(56)	611	-	3,640
промени на капиталот во 2022					
Издавање /објавување на акционерски капитал					
Дивиденди					-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			916	28	944
Трансфер/пренос на задржана добивка		584	(611)		(28)
Состојба на 31 декември 2022	3,085	527	916	28	4,556

Запишан капитал : 50.000,00 EUR.

Извршен член на одбор на директори

Борис Спасовски



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив: Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Дата на основање: 19.06.2017

ЕМБС: 7216572

Седиштето на друштвото се наоѓа: Ул. Пролет бр. 9А – Приземје / Скопје - Центар

e-mail: office@riziko.mk

Позначајни дејности кои ги извршува: 66.22 дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници

Сопственичка структура – основачи и одговорност :

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2023
Издавач:	Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	25 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	2.000
Вкупен номинален капитал:	50.000 ЕУР
Број на гласови:	2.000
Состојба:	Активен
Број на иматели	2

Други релевантни информации за друштвото

Овластувањата и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Борис Спасовски извршен член на одбор на директори.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2022 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се како следи:

	2023	2022
ЕУР	61.4950	61.4932
УСД	55.6516	57.6535
ГБП	70.7612	69.3350

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2022: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето

добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2023 година во однос на 2022 година се следните:

	2023	2022	2023	2022
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10-20 %	10-20 %	5- 10 години	5- 10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25-50 %	25-50 %	2-4 години	2- 4 години
Канцелариски мебел	20-30 %	20-30 %	3-5 години	3-5 години

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово

стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2023 година изнесува 20-25% годишно (2022: 20-25% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благаяни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат

оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности**(1) Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно

мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2023 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други

финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на

долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет

3.19. Финансиски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година е следната

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	1,397	1,905
Пари и парични еквиваленти	1,505	2,668
Нето обврски (пари)	(108)	(763)
Вкупен капитал	5,443	4,556
% на задолженост	0%	0%

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото нема девизни износи на средства и обврски на 31 декември 2023 и 2022 година

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	
		Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	4,316		4,316
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2022 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка	Нето износ
		на вредноста	
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	5,464		5,464
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	1,505	2,668
- Побарувања од купувачи	4,316	5,464
- Останати побарувања	9,856	9,591
	15,677	17,723
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	186	676
- Останати тековни обврски, ПВР	12,572	14,642
	12,757	15,318
<i>Каматносни со променлива каматна</i>		
- Кредити од банки	1,397	1,905
	1,397	1,905
	14,154	17,223

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити	(28)	(38)	28	38
Дадени кредити	0	0	0	0
	(28)	(38)	28	38

3.19.5 Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	1,505				1,505
Купувачи		4,316			4,316
Останати побарувања			9,856		9,856
	1,505	4,316	9,856	-	15,677
Добавувачи		186		-	186
Кредити			530	867	1,397
Останати обврски, ПВР		12,572	-		12,572
	-	12,757	530	867	14,154

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено

ПРИХОДИ

4,ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	15,892	18,115
ВКУПНО	15,892	18,115

5,ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Вишоци	10	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	1
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	118
Останати приходи од работењето	13	-
ВКУПНО	23	119

6,ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	40	183
Останати финансиски приходи	35	-
ВКУПНО	75	183

РАСХОДИ

7,ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали	-	18
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	144	164
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	186	210
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	42	12
ВКУПНО	372	405

8,ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	21	22
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	121	141
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	15	-
Услуги за одржување и заштита	25	300
Наем - лизинг	536	480
Комунални услуги	12	14
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	-	10
Останати услуги	328	115
ВКУПНО	1,057	1,083

во илјада денари		
9, ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	3,570	3,216
Останати трошоци за вработените	161	110
ВКУПНО	3,731	3,327

во илјада денари		
10, ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	219	210
ВКУПНО	219	210

во илјада денари		
11, ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Тековна година	Претходна година
Трошоци за репрезентација	153	285
Трошоци за осигурување	185	195
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	576	154
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	42	29
Останати трошоци на работењето	8,549	11,603
ВКУПНО	9,504	12,266

во илјада денари		
12, ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	-	4
Останати расходи од работењето	43	14
ВКУПНО	43	18

во илјада денари		
13, ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	62	62
ВКУПНО	62	62

14. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

заработувачка по акција	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	887	916
Нето добивка за годината		
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	887	916
	број на акции	
	2023	2022
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	2,000	2,000
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	2,000	2,000
Основна заработувачка по акција (во МКД)	443.33	458.22

15. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

15.1 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС	Софтвер	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност			
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	58	64	123
Зголемување			-
Намалување			-
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	58	64	123
Исправка на вредноста			
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	54	64	118
Амортизација			-
Намалување			-
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	54	64	118
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	5	0	5
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	5	0	5
Набавна вредност			
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	58	64	123
Зголемување			-
Намалување/рекламификација градежи			-
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	58	64	123
Исправка на вредноста			
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	38	62	100
Амортизација	15	2	18
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	54	64	118
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	5	0	5
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)	20	2	22

15.2 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Градежни објекти	Опрема	Останати материјални средства	Вкупно
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	4,427	902	70	5,399
Зголемување		83		83
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	4,427	984	70	5,482
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	494	816	38	1,348
Амортизација	166	42	11	219
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	660	858	48	1,567
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	3,767	126	22	3,915
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	3,933	86	32	4,051
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	4,427	815	70	5,312
Зголемување		86		86
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	4,427	902	70	5,399
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	383	742	31	1,155
Амортизација	111	74	7	192
Намалување				-
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	494	816	38	1,348
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	3,933	86	32	4,051
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)	4,044	74	40	4,157

Обезбедување согласно белешка за кредити број 21.

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

16, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	1,505	2,668
ВКУПНО	1,505	2,668

17, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	4,316	5,464
ВКУПНО	4,316	5,464

18, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	35	-
ВКУПНО	35	-

19, ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Останати побарувања	9,821	9,591
ВКУПНО	9,821	9,591

20. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	обични акции	
	2023	2022
Во број на акции	2,000	2,000
Вкупно	2,000	2,000

Номиналната вредност на една акција изнесува 25 ЕУР. Запишаниот капитал изнесува 50.000 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Саво Шишковски	1,000	2,000	50.00%
Симона Стојановска	1,000	2,000	50.00%

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

во илјада денари		
21, ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	867	1,397
ВКУПНО	867	1,397

КРЕДИТОР, ОПИС	Состојба на 31.12.2022	Отплата во тек на годината	Состојба на 31.12.2023
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ			
Долгорочен кредит на износ од 3.541.559,00 МКД, одобрен на 18.07.2018. Каматна стапка е варијабилна пресметана како збир од национална референтна стапка и фиксен додаток од 2.17 процентни поени на годишно ниво. Рок на враќање 8 години со вклучени 12 месеци грејс период. Обезбеден со меници со извршна клаузула од Друштвото, Договор за пристап кон долг со правно лице, обезбеден со две меници и залог на недвижен имот запишан на ИЛ 110781 за ко Центар 1 сопственост на Друштвото.	1,905	508	1,397
Тековен дел од долгорочни кредити	(508)		(530)
Вкупно	1,397		867

Тековен дел од долгорочни обврски по кредити од банки
--

Р.бр.	Банка	Износ на кредит	Салдо на 31.12.2023	Главница која ќе се плати во 2024 година	Останато за плаќање
1	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	3.541.559 мкд	1,397	530	867
	ВКУПНО		1,397	530	867

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјада денари		
22, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	186	676
ВКУПНО	186	676

во илјада денари		
23, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	23	55
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	106	97
Обврски за персонален данок на доход	77	530
ВКУПНО	206	682

24, ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	225	197
ВКУПНО	225	197

25, ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема осигурителни друштва	8,417	8,354
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	3,617	4,839
Обврски врз основа на наем	106	-
ВКУПНО	12,140	13,193

26, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	530	508
ВКУПНО	530	508

Тековен дел од долгорочен кредит.

27, ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Останати пасивни временски разграничувања	-	570
ВКУПНО	-	570

28. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

ОБЕЗБЕДУВАЊА

Согласно белешка за кредити 21.

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2023 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 07216672
 Целоно име: Осигурително Престорно друштво РИЗНИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 Вид на работа: 450
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година: 2023

Листа на припадни документи:
 Објаснувања Биланси и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.919.420,00			4.056.022,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+034+005+006+007+008)	4.659,00			4.659,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4.659,00			4.659,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.014.961,00			4.051.363,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.767.302,00			3.531.990,00
12	-- Градежни објекти	3.767.302,00			3.531.990,00
13	-- Постројки и опрема	28.292,00			22.403,00
15	-- Алат, покоски и канцеларски инвентар и мебел	37.460,00			64.503,00
19	-- Останати материјални средства	21.907,00			32.467,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	15.676.848,00			17.722.501,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	14.172.285,00			15.054.316,00
47	-- Побарувања од купувачи	4.336.242,00			5.461.755,00
48	-- Побарувања од државата по оснove на даноци, пензии, царина, ветоци и за останати даваниja кон државата (третплати)	34.911,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	9.821.132,00			9.590.561,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.504.363,00			2.668.185,00
60	-- Парични средства	1.504.363,00			2.668.185,00
63	-- VI. ФИНАНСИЈА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	19.596.468,00			21.778.523,00
65	-- ПАСИВА: А. ПЛАНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+070+071+075+076+077+078)	5.442.668,00			4.556.004,00
66	-- I. ОСНОВНА ПЛАНИНА	3.084.710,00			3.084.730,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	165.207,00			27.740,00
72	-- Законски резерви	165.207,00			27.740,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.306.046,00			527.066,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	886.665,00			916.448,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+083+086)	10.613.026,00			16.652.631,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 085 до 093)	1.396.514,00			1.904.742,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.396.514,00			1.904.742,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.216.512,00			14.747.889,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	183.689,00			676.203,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надместа на плата	105.058,00			96.790,00
100	-- Обврски кон работодавците	225.410,00			396.901,00
101	-- Таксови даваниja обврски	99.913,00			584.948,00
108	-- Останати краткорочни обврски	8.599.542,00			13.193.047,00
109	-- V. ОДОБРЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (109)	3.548.774,00			569.888,00
111	-- VII. ФИНАНСИЈА: ПАСИВА, ПЛАНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+061+044+109+110)	19.596.468,00			21.778.523,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	15.914.412,00			18.234.124,00
202	-- Приходи од продажба	15.891.820,00			18.115.483,00
203	-- Останати приходи	22.592,00			118.641,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	14.926.983,00			17.307.717,00
208	-- Трошоци за суровина и други материјали	372.389,00			404.740,00
211	-- Услуга со користење на материјални трошоци	1.067.430,00			1.082.764,00
212	-- Останати трошоци од работењето	9.503.785,00			12.255.280,00
213	-- Трошоци за заработени (214+215+216+217)	3.730.559,00			3.376.679,00
214	-- Плати и надместа на плата (нето)	2.389.384,00			2.157.997,00
215	-- Трошоци за даноци на плата и надместа на плата	1.181.009,00			169.569,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување				888.621,00
217	-- Останати трошоци за заработените	160.556,00			110.492,00
218	-- Амортизациски на материјалните и нематеријалните средства	219.042,00			209.714,00
222	-- Останати расходи од работењето	43.387,00			18.037,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+228+230+231+232+233)	75.441,00			182.878,00
230	-- Приходи по оснove на камати од работење со неовозрани друштва	39.965,00			
233	-- Останати финансиски приходи	35.476,00			182.878,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	62.404,00			62.499,00
239	-- Расходи по оснove на камати од работење со неовозрани друштва	62.130,00			62.499,00
240	-- Расходи по оснove на курсни разлики од работење со неовозрани друштва	33,00			
243	-- Останати финансиски расходи	241,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+203+244)-(204+209+207+234+245)	1.000.468,00			1.046.786,00
250	-- Добивка пред оданчување (246+248) или (246-249)	1.000.468,00			1.046.786,00
252	-- Данок на добивка	113.803,00			130.338,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	886.665,00			916.448,00
257	-- Просечен број на работници во оснove на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутивен износ)	9,00			10,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутивен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА ЗА ПЕРИОД	886.665,00			916.448,00
260	-- Добивка која им припаѓа на членовите на вистинитото друштво	886.665,00			916.448,00
269	-- Добивка за годината	886.665,00			916.448,00
288	-- Вкупна специфична добивка за годината (269+286) или (286-270)	886.665,00			916.448,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
606	-- Сопствена вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БУ)	4.659,00			4.659,00
612	-- Сопствена вредност на градежни објекти од извозградба кои се користат за продажба дојдоци (< или = АОП 012 од БУ)	1.787.302,00			1.931.990,00
615	-- Сопствена вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БУ)	17.181,00			22.403,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја во земјата (< или = АОП 036-АОП 017-АОП 030- АОП 046- АОП 047-АОП 048 од БУ)	4.316.242,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 036-АОП 017-АОП 030-АОП 034-АОП 035- АОП 046- АОП 047-АОП 048- АОП 049-АОП 050-АОП 051-АОП 057-АОП 062 од БУ)	4.316.242,00			
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во други подзависни од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја во земјата (< или = АОП 065 од БУ)	1.084.750,00			
634	-- Обврски по земајќи и кредити земајќи од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја во земјата (< или = АОП 086-АОП 087-АОП 088-АОП 089-АОП 090-АОП 096-АОП 104-АОП 107 од БУ)	1.396.514,00			
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) земајќи од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја во земјата (< или = АОП 096-АОП 097- АОП 098-АОП 108 од БУ)	185.689,00			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092-АОП 093-АОП 094- АОП 096- АОП 097- АОП 098- АОП 099- АОП 100- АОП 101- АОП 102-АОП 108- АОП 109 од БУ)	185.689,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641- АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	15.891.820,00			18.115.483,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	15.891.820,00			18.115.483,00
654	-- Приходи од влогови (< или = АОП 203 од БУ)	10.051,00			
657	-- Приходи од премоци, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				118.043,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	12.501,00			
662	-- Приходи од неплатена пендши, неплатени капари, отсталени, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)				118.043,00
668	-- Трошоци на суровина и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	33.705,00			404.740,00
674	-- Материјали за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	92.852,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	11.509,00			
676	-- Потрошна електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.879,00			55.645,00
677	-- Потрошна енергетска горива (< или = АОП 208 од БУ)	114.954,00			
678	-- Потрошни резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				163.662,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автозани (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	42.264,00			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	20.708,00			21.565,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	121.039,00			141.376,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (во производство) (< или = АОП 211 од БУ)	14.613,00			
688	-- Наменици на деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	176.708,00			480.231,00
695	-- Региси за глумци одмор (< или = АОП 217 од БУ)	160.556,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	152.846,00			
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	184.541,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	576.149,00			
712	-- Дивиденди кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	5.820,00			
714	-- Членовани на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	27.624,00			
722	-- Процентен број на работни зана основна на состојбата на кредит на високот	9,00			10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	66.22 - Дејности на застапување по осигурување и осигурителни посредништва	15.989.855,00			

Потпишано од:

Bojan Spasovski

CN=KIBSTrust Issuing Org CA G2, O=D
2.5.4.97+N7HMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Org CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во поставка на доставување, која ќе изврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**Осигурително брокерско друштво РИЗИКО
ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО
ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2023 година

Скопје, Март 2024

СОДРЖИНА

Опис	Страна
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото	5
2.1. Промени во опкружувањето во чии што рамки друштвото дејствува	5
2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание	5
3. Политика на вложување за подржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	6
3.1. Политика на дивиденди	6
3.2. Управување со ризикот на капиталот	6
3.3 Извори на средства на друштвото	6
3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	7
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	7
4.1. Големи зделки	7
4.2. Зделки со заинтересирана страна	7
5. Средства на друштвото чија вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди	8
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	8
7. Активности во сферата на истражувањето и развојот	8
8. Примања на извршни членови на одборот на директори	8
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори	8
10. Посебни податоци	9
- Провизија	9
- Биланс на успех - Извештај за добивка и загуба - Извештај за сеопфатна добивка	10
- Биланс на состојба - Извештај за финансиската состојба	11
- Индикатори	12
11. Предлог за распределба на резултатот	13

**Годишен извештај
за работењето на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО
ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2023 година**

1. Општи информации

Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се појавува како ново осигурително брокерско друштво во 2017 година. Друштвото има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи за Брокерско осигурителни работи од Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото е регистрирано во централниот регистар на Република Северна Македонија на 19.06.2017 година со главна приоритетна дејност / главна приходна шифра на дејност 66.22-дејност на застапници во осигурувањето и осигурителни посредници.

Во рамки на дејноста ги извршува следните активности:

- посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигуреници;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурани штетни настани;
- снимање на ризици;
- посредување при проценување на штети;
- посредување при продавање на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штети и ризици кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување на адекватни анализи за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие;
- информирање на друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, како и запознавање на осигуреникот со условите на полисите за осигурување и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премиите;
- посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување кој, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење за ризикот на поединечниот случај, ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување на правна помош во осигурувањето, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување, како и заради прибирање на други неопходни докази;
- посредување при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување, доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Македонија.

Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје промовира високи стандарди на професионализам, со што обезбедува континуирано подобрување на квалитетот, а сето тоа го постигнува со користење на стручноста на сите ангажирани.

Форма на трговски друштво: АД

Седиште, е-маил:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. Пролет бр. 9А - приземје Скопје – Центар.

E-mail : office@riziko.mk

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се Акционери согласно со акционерската книга која се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Друштвото има издадено 2.000 акции со номинална вредност на една акција од 25 ЕУР, акционери на друштвото се:

Акционер	Број на акции	%
Саво Шишковски	1000	50.00%
Симона Стојановска	1000	50.00%
Вкупно	2000	100.00%

Органи на друштвото

Органи на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се:

1. Собрание на акционери.
2. Одбор на директори.

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со Статутот на Друштвото не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието. Собранието, помеѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водењето и управувањето со Друштвото.

Одборот на директори е орган кој управува со Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице Овластено за застапување е Борис Спасовски, извршен член на одборот на директори.

Неизвршни членови на Одборот на директори се : Драган Маленков - Неизвршен член на Одбор на директори и Игор Брезовски - Неизвршен независен член на Одборот на директори.

2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото

Примарни цели на Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се континуирано ширење на продажната мрежа низ државата и доближување до осигурениците, а преку почитување на највисоките етички стандарди при задоволување на барањата, потребите и очекувањата на истите. Заради успешна реализација на ваквите вредности Друштвото е насочено кон обезбедување на најквалитетни услуги, односно најсоодветно осигурително решение за осигурениците, а преку нудење на сите видови на осигурување. Друштвото, имајќи ги во предвид и потребите на осигурувачите, имплементира најсофистициран сервис во осигурувањето, како и стручност, ефикасност, инвентивност и транспарентност во работењето.

Со цел постигнување на што поголеми резултати, имајќи ги во предвид условите за работа, Друштвото е фокусирано на следните цели:

- следење на состојбите на пазарот;
- следење и анализирање на конкуренцијата, како и зајакнување на позицијата на Друштвото во однос на истата;
- предлагање и воведување на нови начини за презентирање на услугите, промоции на пакети, промоции по специјални цени и слично;
- нудење на услугите на начин и по цени кои ќе овозможат издвојување од конкурентските осигурителни брокери;
- брзо, навремено, професионално и точно одговарање на барањата на клиентите;
- зајакнување на бизнис врските со постоечките клиенти, како и контактирање и стекнување на нови клиенти;
- работење согласно позитивните прописи;
- обезбедување на економично и ефикасно работење;
- грижење за одржување и зголемување на вредноста на капиталот на Друштвото.

Особено значаен придонес во остварувањето на целите на Друштвото имаат и вработените кои преку директен контакт со клиентите, добиваат информации за состојбите на пазарот, врз основа на кои се креираат и условите за работа.

2.1. Промени во опкружувањето во чии што рамки друштвото дејствува

Во 2023 година опкружувањето во чиишто рамки работи друштвото немаше големи рефлексии на работењето во однос на основната дејност.

2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание

Со превземените мерки на подобрување на економичноста на работењето и соодветните односи со деловните банки друштвото редовно ја одржување ликвидноста и репутацијата на друштвото во однос на опкружувањето.

3. Политика на вложување за поддржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото

Одржувањето на успешноста на работењето на друштвото, покрај со стабилните договори, како во делот на одобрување на основните така и во делот на другите активности, беше поткрепено и со поддршка од страна на банките и успешното водење на бизнисот од страна на раководството.

3.1. Политика на дивиденди

Друштвото оствари добивка за 2023 година во износ од 887 илјади денари. Политиката на исплата на дивиденди сугерира дека императив е покривање на остварените загуби во претходните периоди, а со почеток на остварување на позитивни финансиски резултати прво да се подигне материјалната и финансиска основа на друштвото па потоа доколку се создадат реални можности да се носат одлуки за исплата на дивиденди.

3.2. Управување со ризикот на капиталот

Ризикот од ликвидност, од зголемување на каматните стапки, како и ризикот од флукуации на пазарот на капитал, постојано е присутен поради недоволната економска стабилност, како и поради актуелната политичка нестабилност во нашата држава. Но ние постојано централизирано ја управувавме ликвидноста и краткорочно обезбедувавме поддршка од основачите, банките и сл. за да во ниеден момент не дојде до ризик од блокирање од страна на доверители. Сите овие активности се во функција на обезбедување на принципот на континуитет преку настојување да се постигне оптимален баланс меѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 Извори на средства на друштвото

Во 2023 година средства за тековно работење како и за тековно и инвестиционо одржување воглавно се користеа од редовните приходи и од кредити од банка. При користењето на туѓи извори на средства, од основачите се водеше сметка да кредитите не ја загрозуваат ликвидноста, како и да не го нарушуваат односот на обврските и вкупните средства како и основната главнина на друштвото.

3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни извори. Друштвото на 31,12,2023 е задолжена кон една банка.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	1,397	1,905
Пари и парични еквиваленти	1,505	2,668
Нето обврски (пари)	(108)	(763)
Вкупен капитал	5,443	4,556
% на задолженост	0%	0%

4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна**4.1. Големи зделки**

Согласно со Законот за трговските друштва во кој се дефинира поимот - голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото.

4.2. Зделки со заинтересирана страна

Согласно со Законот за трговските друштва со поимот - заинтересирана страна се опфатени сите трансакции (вклучувајќи без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересирана страна е член на орган на управување, вклучувајќи ги и раководните лица или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластувања да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во соодветна постапка.

Значи за заинтересирана страна се смета лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа и сестри од двајцата родители, родители посвоители, посвоени деца или некое друго лице поврзано со нив кое:

- е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката,
- поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката.
- е член на органот на управување, односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник, или е раководно лице во тоа правно лице.

5. Средства на друштвото чија вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди

На 31.12.2023 година сите средства на друштвото се признаени во Билансот на состојба на друштвото согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Северна Македонија.

6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат

Развојот на друштвото според остварувањата и планираните активности, воглавно ќе се одвива во иста насока и со зголемена динамика. Давањето на услугите ќе има зголемена динамика во согласност со договорите и одлуките на органите.

7. Активности во сферата на истражувањето и развојот

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

8. Примања на извршни членови на одборот на директори

Согласно актите на Друштвото.

9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори

Согласно актите на Друштвото.

10. Посебни податоци

- Провизија по години и друштва за осигурување

	Компанија	Бр на договори 2023	Реализирана провизија 2023	Премија 2023	Бр на договори 2022	Реализирана провизија 2022	Премија 2022
1	Винер	167	205	1,049	137	183	1,027
2	Уника	58	71	267	48	62	193
3	Ос Полиса	7	48	176	33	53	407
4	Сава	301	536	3,106	239	410	2,184
5	Евроинс	58	44	1,023	46	223	551
6	Еуролинк	94	196	1,142	43	65	382
7	Македонија	502	820	6,461	90	665	2,721
8	Халк	1,129	4,322	11,736	1,257	10,710	24,209
9	Кроација неживот	4,912	9,412	30,480	4,147	5,474	23,998
10	Граве неживот	30	34	130	11	3	59
11	Винер живот		5	25		7	37
12	Кроација живот	30	177	1,151	40	221	1,018
13	Граве			25			25
14	Уника живот		16	74		14	74
15	Триглав живот	2	7	108	2	25	141
		7,290	15,892	56,951	6,093	18,115	57,024

- Споредба на премија со приходи, расходи , добивка во 000

Ред. Бр.	Година	Премија	Приходи провизија плус други	Расходи	Бруто добивка/ загуба
1	2022	57,024	18,417	17,370	1,047
2	2023	56,951	15,990	14,989	1,000

- Биланс на успех - Извештај за добивка и загуба - Извештај за сеопфатна добивка
 На 31,12,2023 и 31,12,2022 во 000 мкд

Позиција	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	15,892	18,115
Останати оперативни приходи (добивка)	23	119
Потрошени материјали и ситен инвентар	(372)	(405)
Услуги со карактер на материјални трошоци	(1,057)	(1,083)
Трошоци за депрецијација и амортизација	(219)	(210)
Нематеријални трошоци од работењето	(9,504)	(12,266)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	(43)	(18)
Плати и надомести	(3,731)	(3,327)
Добивка/загуба од оперативно работење	987	926
Финансиски приходи	75	183
Финансиски расходи	(62)	(62)
Добивка/загуба пред оданочување	1,000	1,047
Данок од добивка	(114)	(130)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување	887	916
Број на акции:	2,000	2,000
Заработка по акција (во парични единици) Основна и разводнета	443.33	458.22

- Биланс на состојба - Извештај за финансиската состојба
 На 31,12,2023 и 31,12,2022 во 000 мкд

Позиција	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА		
Долгорочни средства	3,920	4,056
Нематеријални средства	5	5
Материјални средства	3,915	4,051
Тековни средства	15,677	17,723
Парични средства и еквиваленти на парични средства	1,505	2,668
Побарувања од купувачи	4,316	5,464
Побарувања од државата и други институции	35	-
Останати побарувања	9,821	9,591
ВКУПНА АКТИВА	19,596	21,779
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Капитал и резерви	5,443	4,556
Запишан основен капитал	3,085	3,085
Резерви	165	28
Акумулирана добивка/загуба	1,306	527
Добивка за финансиската година	887	916
Долгорочни обврски	867	1,397
Тековни обврски	13,287	15,256
Обврски спрема добавувачи	186	676
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	206	682
Обврски према вработените	225	197
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	12,140	13,193
Краткорочни финансиски обврски	530	508
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	-	570
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	19,596	21,779

Врз основа на остварените резултати од работењето може да се утврдат и показатели за финансиската успешност мерени преку различни показатели

Финансиска стабилност

Финансиската стабилност како сооднос на трајниот капитал и вкупната пасива изнесува 27.77% (што е за 6,29 процентни поени повеќе во однос на 2022 година)

Ликвидност

Ликвидноста на Друштвото во изминатата 2023 година се одржуваше на ниво што овозможуваше непречено плаќање на обврските како што достасуваат. Во 2023 година друштвото беше континуирано ликвидно во своето работење.

Побарувањата по сите основи се следат постојано и редовно се преземаат мерки и активности за нивна наплата.

Друштвото презема активности и за намирување на достасаните обврски спрема комитентите и добавувачите, при што е воспоставена целосна финансиска рамнотежа меѓу тековните средства од една страна и тековните обврски на друштвото од друга страна.

Економичност

Економичноста во работењето е резултат на соодносот на вкупниот приход и вкупниот расход за 2023 година, при што коефициентот на ефикасност е 106,67% (што е за 0,65 процентни поени повеќе во однос на 2022 година)

Рентабилност

Рентабилноста во работењето, мерена со вкупниот приход во сооднос со основните средства по сегашна вредност, во 2023 година изнесува 407,94% (што е за 46,12 процентни поени помалку во однос на 2022 година)

Профитна стапка

Профитната стапка, искажана како сооднос на нето добивката и трајниот капитал, за 2023 година изнесува 28,74% (што е за 0,97 процентни поени помалку во однос на 2022)

Имајќи ги во предвид сите показатели за финансиската успешност за работењето на Друштвото, може да се оцени дека Друштвото покажува успешност во работењето во 2023 година по сите основи.

11. Предлог за распределба на резултатот

Остварената добивка за 2023 година во износ од 887 илјади денари се предлага да се пренесе на акумулирана добивка.

Скопје,
14,03,2024.

Извршен Директор



Борис Спасовски